



**Здружение на граѓани „Реактор - истражување во акција” –  
Скопје**

## **ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

за годината завршена на 31 декември 2019  
со

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

## СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР .....	4
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ .....	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА .....	7
ДЕЛОВЕН ФОНД .....	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ .....	9

## ОПШТИ ПОДАТОЦИ



*Бул. Партизански одреди 18-1/11  
1000 Скопје, Р. Северна Македонија*

*info@reactor.org.mk*

Претседател:

**Тања Иванова**

Банка:

**НЛБ Банка АД Скопје**

**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

[www.rsm.mk](http://www.rsm.mk)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### До Здружение на граѓани „Реактор - истражување во акција” – Скопје

#### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција” – Скопје, коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2019, како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Скопје, 16.11.2022

Овластен ревизор

Јаглика Јорданова Андријеска



Друштво за ревизија

PCM Македонија ДООЕЛ Скопје



**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**

**РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ**

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и тргува како PCM. PCM е трговското име кое се користи од страна на членките на PCM мрежата. Секој член на мрежата PCM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата PCM самата не е посебно правно лице во ниедна јурисдикција.

## БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на 31-дек	
		2019	2018
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи од донации	4	4.941	9.085
Камати и курсни разлики	4	227	1.151
Останати приходи	4	-	35
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>5.168</b>	<b>10.271</b>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	4	6.139	4.469
<b>РАСХОДИ</b>			
Програмски расходи	5	8.116	8.601
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>		<b>8.116</b>	<b>8.601</b>
<b>Остварен вишок на приходи / (Непокриени расходи)</b>		<b>3.191</b>	<b>6.139</b>
Данок на непризнаени расходи		-	-
<b>Остварен вишок на приходи по оданочување / (Непокриени расходи по оданочување)</b>		<b>3.191</b>	<b>6.139</b>

Скопје, 25.02.2020



Тања Иванова  
Претседател

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2019	2018
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b><u>Долгорочни средства</u></b>		<b>389</b>	<b>425</b>
Материјални средства	6	262	318
Нематеријални средства	6.1	127	107
<b><u>Тековни средства</u></b>		<b>3.255</b>	<b>6.202</b>
Побарувања од купувачи	7	-	-
Останати побарувања	8	64	64
Парични средства	9	3.191	6.138
<b><u>АВР</u></b>	10	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>3.671</b>	<b>6.654</b>
<b>ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b><u>Фондови и резерви</u></b>		<b>389</b>	<b>425</b>
Деловен фонд		389	425
<b><u>Тековни обврски</u></b>		<b>27</b>	<b>27</b>
Обврски спрема добавувачи	11	27	27
Останати обврски	12	-	-
<b><u>ПВР</u></b>	13	<b>3.255</b>	<b>6.202</b>
<b>ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>		<b>3.671</b>	<b>6.654</b>

Скопје, 25.02.2020



Тања Иванова  
Претседател

## ДЕЛОВЕН ФОНД

<b>Преглед на движењето на деловниот фонд, ревалоризационите резерви и акумулираните вишоци на приходи</b>			
<i>(во илјади денари)</i>	Деловен фонд	Акумули- рани вишоци на приходи	Вкупно
<b>2018</b>			
<b>Состојба на 01.01.</b>	<b>535</b>	<b>4.469</b>	<b>5.004</b>
Приходи во годината		10.271	10.271
Расходи во годината		(8.526)	(8.526)
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	75	(75)	-
Амортизација	(185)		(185)
<b>Состојба на 31.12.</b>	<b>425</b>	<b>6.139</b>	<b>6.564</b>
<b>2019</b>			
<b>Состојба на 01.01.</b>	<b>425</b>	<b>6.139</b>	<b>6.564</b>
Приходи во годината		5.168	5.168
Расходи во годината		(7.977)	(7.977)
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	139	(139)	-
Амортизација	(175)		(175)
<b>Состојба на 31.12.</b>	<b>389</b>	<b>3.191</b>	<b>3.580</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 1. Општо за Здружение на граѓани „Реактор - истражување во акција” – Скопје

Реактор е независна, непрофитна и непартиска организација [think-tank]. Формално е регистрирана во јануари 2005 год., меѓутоа пред тоа, од мај 2004 год., постоеше како неформална организација.

Основна цел е да овозможува истражувања насочени кон креирање на јавни политики и да поттикнува дебати и дискусии за актуелни политики во Северна Македонија. Со тоа Реактор сака да придонесе кон развој на Северна Македонија и нејзина интеграција во ЕУ.

Реактор е управувана од страна на Извршен одбор, Претседател и Собрание.

Реактор го сочинува мулти-дисциплинарен тим од млади истражувачи и аналитичари посветени да обезбедат соодветни, навремени и независни податоци за состојбите во Северна Македонија и да понудат нивна експертска анализа.

Денес, Реактор има пријатели во сите земји од Западен Балкан и соработува со останатите тинк-танк организации од Северна Македонија.

### Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	5954096
Целосен назив на правното лице	Здружение на граѓани Реактор-истражување во акција Скопје
Седиште	Бул. Партизански одреди 18-1/11 Скопје
Датум на основање	25.01.2005
Единствен даночен број	4030005548897
Приоритетна дејност	94.99 – Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

## **2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Финансиските извештаи на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје се изготвени во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководство на непрофитни организации ("Службен весник на РСМ" бр. 24/03, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РСМ 42/03, 08/09, 12/09 и 175/11), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот за непрофитни организации.

Финансиските извештаи се изготвени според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека финансиските извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што приходите се признаваат кога се наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено пречекорување од 30 дена по завршување на извештајниот период.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје нема намера и нема причини да ги прекине активностите во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

### **3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје доследно се применуваат од година во година.

#### **3.1 Политика на признавање на приходите и расходите**

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководство за непрофитни организации, односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи приходите да се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Ставките на залихите на материјали се признаваат во расходи по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка, намалени за дисконти и за работи.

#### **3.2 Долгорочни средства**

Долгорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар којшто се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

##### *Амортизација*

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани во Правилникот за сметководство на непрофитни организации сè додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Кога ќе

се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии во Правилникот за сметководство на непрофитни организации. Во прилог се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти - згради	2.5%
Опрема	14% до 20%
Компјутери	20%
Мебел	10% до 20%

Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

#### *Ревалоризација*

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства се врши согласно член 15 од Законот за сметководство за непрофитни организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризацијата се врши во следниве случаи:

- при повлекување од употреба и отуѓување, или
- поради повторно вреднување со пораст на цените на производителите на индустриски производи.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).

Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

### **3.3 Побарувања и обврски**

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

### **3.4 Парични средства**

Паричните средства се состојат од парични средства во денарска благајна, парични средства на сметка во деловна банка и парични средства на девизна сметка во деловна банка. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

### **3.5 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажани во денари според официјалниот курс на НБРСМ на денот на трансакцијата.

Странските средства и обврски во билансот на состојба се искнижени во денари според официјалниот курс на денот на составување на билансот на состојба.

Билансот на успех ги вклучува нето странските курсни добивки и загуби кои се резултат на конверзијата на износите во странска валута во периодот кога се појавиле.

**Белешка 4**

(во илјади денари)

	2019	2018
<b>Приходи</b>	<b>11.307</b>	<b>14.740</b>
<b>ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ</b>	<b>4.941</b>	<b>9.085</b>
Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации	4.941	9.085
<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ</b>	<b>227</b>	<b>1.151</b>
Приходи од позитивни курсни разлики	227	1.151
<b>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>-</b>	<b>35</b>
Други приходи	-	35
<b>ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА</b>	<b>6.139</b>	<b>4.469</b>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	6.139	4.469

Донациите се основен извор на приходи со кои се остваруваат целите на здружението.

Донаторите со кои се склучени договори и износи на префрлени средства во годината може да се видат во долната табела.

(во илјади денари)

<b>Приходи по донатори</b>	2019	2018
УСАИД	-	2.018
Европски центар за непрофитни права	-	108
Kvinna till Kvinna	1.313	3.845
ОН Жени	-	940
Цивика младинско застапување	-	823
	-	1.351
Европска Комисија-Унапредување на работничките права на жените		
Косовска Женска Мрежа	1.781	-
UNICEF	501	-
European center for Not-for-Profit Law	213	-
East West Management Institute	1.112	-
ФООМ	21	-
<b>ВКУПНО ДОНАЦИИ</b>	<b>4.941</b>	<b>9.085</b>

**Белешка 5**

(во илјади денари)

<b>Расходи</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>8.116</b>	<b>8.601</b>
<b>МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>961</b>	<b>1.183</b>
Потрошени материјали	24	19
Потрошена енергија	47	47
Други услуги	629	599
Превозни - транспортни услуги	12	138
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	62	155
Наемнини и комунални услуги	187	225
<b>ДРУГИ РАСХОДИ</b>	<b>2.425</b>	<b>3.421</b>
Провизија за платен промет	42	49
Премии за осигурување	10	10
Дневници за службени патувања и патни трошоци	47	93
Негативни курсни разлики	159	1.025
Членарини	5	4
Интелектуални и други услуги	1.576	1.561
Авторски хонорари	586	679
<b>ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>-</b>	<b>47</b>
Пренесени средства на други субјекти	-	47
<b>КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	<b>139</b>	<b>75</b>
Средства за опрема	139	75
<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ</b>	<b>4.591</b>	<b>3.858</b>
Вкалкулирани плати	4.486	3.858
Вкалкулирани надомести на плати	105	-
<b>ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ</b>	<b>-</b>	<b>17</b>
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	-	17

## Белешка 6

(во илјади денари)

### Материјални средства

<b>2018</b>	Опрема	Мебел	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>			
Состојба на 1.1.	1.064	232	1.296
Набавки во текот на годината	75	-	75
Отуѓување/расходување	-	-	-
Состојба на 31.12.	<b>1.139</b>	<b>232</b>	<b>1.371</b>
<b>Исправка на вредноста</b>			
Состојба на 1.1.	(673)	(208)	(881)
Амортизација за тековна година	(151)	(21)	(172)
Отуѓување/расходување	-	-	-
Состојба на 31.12.	<b>(824)</b>	<b>(229)</b>	<b>(1.053)</b>
<b>Сегашна вредност 31.12.</b>	<b>315</b>	<b>3</b>	<b>318</b>

<b>2019</b>	Опрема	Мебел	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>			
Состојба на 1.1.	1.139	232	1.371
Набавки во текот на годината	107	-	107
Отуѓување/расходување	-	-	-
Состојба на 31.12.	<b>1.246</b>	<b>232</b>	<b>1.478</b>
<b>Исправка на вредноста</b>			
Состојба на 1.1.	(824)	(229)	(1.053)
Амортизација за тековна година	(160)	(3)	(163)
Отуѓување/расходување	-	-	-
Состојба на 31.12.	<b>(984)</b>	<b>(232)</b>	<b>(1.216)</b>
<b>Сегашна вредност 31.12.</b>	<b>262</b>	<b>-</b>	<b>262</b>

### Белешка 6.1

(во илјади денари)

Нематеријални средства	2019	2018
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба на 01.01.	140	140
Набавки во текот на годината	32	-
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	172	140
<b>Исправка на вредноста</b>		
Состојба на 01.01.	(33)	(20)
Амортизација за тековна година	(12)	(13)
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	<b>(45)</b>	<b>(33)</b>
<b>Сегашна вредност 31.12</b>	<b>127</b>	<b>107</b>



### Белешка 7

(во илјади денари)

	2019	2018
Побарувања од купувачи	-	-

### Белешка 8

(во илјади денари)

	2019	2018
Останати побарувања	64	64
<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
Други краткорочни побарувања	47	47
<b>ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело	2	2
Побарувања за платен данок и придонеси од добивката	15	15

### Белешка 9

(во илјади денари)

	2019	2018
Парични средства	3.191	6.138
Жиро сметка	1.157	1.566
Девизна сметка	1.992	4.530
Други парични средства	42	42

### Белешка 10

(во илјади денари)

	2019	2018
АВР	27	27
Други активни временски разграничувања	27	27

**Белешка 11**

*(во илјади денари)*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Обврски кон добавувачите</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Добавувачи	27	27

**Белешка 12**

*(во илјади денари)*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Останати обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Белешка 13**

*(во илјади денари)*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ПВР</b>	<b>3.255</b>	<b>6.202</b>
Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	3.191	6.139
Други пасивни временски разграничувања	64	63